

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Редакциски пречистен текст¹

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење земјоделска дејност.

Член 2

Под земјоделска дејност, во смисла на овој закон, се подразбира производство, доработка, преработка и пласман на сопствени земјоделски производи.

Под земјоделска дејност се подразбира и одгледување на добиток и други стопанско-корисни животни, како и пласман на нивните производи.

Член 3

Земјоделска дејност е и дејноста на одредени организациони облици (задруги) насочена кон овозможување, олеснување и унапредување на одделни фази на земјоделското производство, организирано од страна на земјоделски производители (снабдување на земјоделските производители со производи што им се неопходни за примарно земјоделско производство, градење објекти за преработка и доработка на сопствените земјоделски производи и пласман на земјоделските производи на самостојните земјоделци).

Член 4

Зависно од културите кои се негуваат, односно животните кои се одгледуваат, земјоделската дејност се остварува во одделни гранки.

Член 5

Дејноста на земјоделските производители организирани во посебни здруженија за поддршка на земјоделската дејност, без сопствено учество во таа дејност, не се смета за земјоделска дејност, во смисла на овој закон.

Член 6

Земјоделска дејност која според посебен закон добива и карактер на трговска и друга дејност не го губи својот основен карактер како земјоделска дејност.

¹ Редакциски пречистениот текст на Законот за вршење на земјоделска дејност ги опфаќа: основниот текст на Законот објавен во “Службен весник на РМ” бр.11/02, Одлуката на Уставниот суд на РМ бр.61/2002 објавена во “Службен весник на РМ” бр.7/03, Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на земјоделска дејност објавен во “Службен весник на РМ” бр.89/08, Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на земјоделска дејност објавен во “Службен весник на РМ” бр.116/10, Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на земјоделска дејност објавен во “Службен весник на РМ” бр.53/11, Законот за земјоделските задруги, со кој е интервенирано во Законот за вршење на земјоделска дејност објавен во “Службен весник на РМ” бр.23/13 и Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на земјоделска дејност објавен во “Службен весник на РМ” бр.39/16, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Член 7

Земјоделска дејност може да врши физичко лице чие работење не ја надминува земјоделската дејност од помал обем и е запишано во регистарот на индивидуални земјоделци (во натамошниот текст: индивидуален земјоделец).

Земјоделска дејност можат да вршат физичко лице како трговец-поединец, и правно лице: трговско друштво како акционерско друштво и друштво со ограничена одговорност (во натамошниот текст: трговец), што се запишани во трговскиот регистар.

Земјоделска дејност може да врши и земјоделска задруга што е запишана во соодветен регистар.

Лицата кои се занимаваат со земјоделство не се вршители на земјоделска дејност во смисла на овој член, ако земјоделските производи кои ги произведуваат се наменети исклучиво за задоволување на нивните лични потреби и за потребите на членовите со кои живеат.

Лицата од ставот 4 на овој член ги евидентира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Лицата кои се во работен однос или се пензионери, а се занимаваат со земјоделска дејност и се сопственици на земјоделско земјиште, или истото го користат како роднини од прв наследен ред, не се вршители на земјоделска дејност во смисла на овој закон и се оданочуваат согласно со прописите од даночната област.

Лицата од ставот 6 на овој член се евидентираат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 8

Како земјоделска дејност од помал обем во смисла на овој закон се смета вршење на земјоделска дејност лично од страна на земјоделецот и најмногу десет вработени вклучувајќи ги и членовите на семејството како и најмногу пет сезонски работници.

Индивидуалниот земјоделец чие работење ја надминува земјоделската дејност од помал обем должен е да се регистрира како трговец.

Член 9

Земјоделската дејност може да се врши на целата територија на Република Македонија.

Член 10

Вршителот на земјоделската дејност може своите производи да ги продава на местото на производство, во својот дом и на определени места предвидени за пласман на земјоделски производи (пазари), доколку ги исполнува условите предвидени со овој или друг закон.

Член 11

За вршење на земјоделска дејност вршителот треба да го исполнува следниот основен услов:

- Дејноста да ја врши на земјоделско земјиште на кое има право на сопственост или го има добиено врз правна основа од сопственикот (концесија, закуп, плодоуживање и друго), или да има капацитети за соодветната земјоделска дејност.

Член 12

Седиште на вршителот на земјоделска дејност е местото во кое вршителот на дејноста има живеалиште, односно регистрирано седиште.

Член 13

Вршителот на земјоделска дејност мора да има фирма.

Член 14

Во поглед на вршењето земјоделска дејност, вршителот на земјоделската дејност е должен:

1. Дејноста да ја врши во согласност со одредбите на овој закон, односно Законот за трговски друштва и Законот за земјоделско земјиште и со одредбите на други соодветни прописи.

2. На видно место да истакне ценовник на своите земјоделски производи доколку ги продава на мало, и

3. Да не произведува, односно да не става во промет сопствени земјоделски производи што предизвикуваат штетни последици за здравјето на луѓето, растенијата и добитокот.

Член 15

Вршителот на земјоделска дејност е должен да се регистрира согласно со одредбите на овој закон, односно Законот за трговски друштва.

Вршителот на земјоделска дејност не може да започне со вршење земјоделска дејност без да биде запишан во соодветниот регистар.

Вршителот на земјоделска дејност може да се регистрира само во својство на еден од видовите вршители на земјоделска дејност пропишани со членот 7 на овој закон.

Член 16

Вршителот на земјоделска дејност може да ја врши само земјоделската дејност, односно дејностите што се означени во решението за упис во соодветниот регистар.

Член 17

Владата и другите надлежни институции, во однос на вршителите на земјоделска дејност, преземаат соодветни финансиски и други активности заради обезбедување на развојот на земјоделството.

II. ВРШИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ**Глава прва****Индивидуален земјоделец како вршител
на земјоделска дејност****Услови и начин за вршење на земјоделска дејност
од страна на индивидуалниот земјоделец****Член 18**

Индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов предвиден во членот 11 на овој закон ги исполнува и следниве услови:

1. Да е полнолетен;
2. Да има општа здравствена способност;
3. Да не е во работен однос или пензионер;
4. Со правосилна пресуда да не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
5. Да ги има намирено пристигнатите даночни обврски и други јавни давачки и
6. Да не е запишан во трговскиот регистар.

Член 19

На физичко лице кое е во работен однос, односно кое е корисник на пензија, може да му се дозволи да врши регистрирана земјоделска дејност од помал облик, доколку во рок од еден месец од денот на одбивањето на уписот во регистарот на индивидуални земјоделци ќе достави доказ до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: подрачна единица на Министерството) дека работниот однос му престанал, односно се откажал од пензијата.

Доколку доказот од ставот 1 на овој член не се достави во утврдениот рок, подрачната единица на Министерството по службена должност ќе утврди дека не постоел правен основ за упис во регистарот на индивидуалните земјоделци, т.е. дека одбивањето на уписот е основано.

1. Упис во регистарот на индивидуални земјоделци

Член 20

Индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност во смисла на членот 7 став 1 од овој закон, по запишување во Регистарот на индивидуални земјоделци кој го води Министерството.

За упис во Регистарот од ставот 1 на овој член индивидуалниот земјоделец поднесува барање до подрачната единица на Министерството во местото каде се наоѓа земјоделското земјиште на кое се врши дејноста.

Овластеното службено лице од Министерството кое ја води постапката за упис во Регистарот на индивидуални земјоделци е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член по службена должност да ги прибави документите за исполнетост на условите од членот 18 точки 4, 5 и 6 за кои службена евиденција води надлежен јавен орган.

Овластеното службено лице од надлежниот јавниот орган од кои се побарани документите од ставот 3 на овој член е должно да ги достави бараните документи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Министерството во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член донесува Решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци, односно решение за одбивање на барањето за упис.

Против решението на Министерството за одбивање на барањето за упис од ставот 5 на овој член, подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Формата и содржината на барањето од ставот 2 на овој член, потребната документација за исполнетоста на условите од членовите 11 и 18 од овој закон, како и на формата и содржината и начинот на водење на Регистарот на индивидуални земјоделци ги пропишува министерот во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Член 21

Решението за упис за вршење на земјоделска дејност во регистарот што го води подрачната единица на Министерството содржи:

- 1) име, татково име, презиме и адреса на живеалиштето на индивидуалниот земјоделец;
- 2) единствен матичен број на граѓанинот;
- 3) предмет на работењето и шифра на дејноста;
- 4) фирма и седиште и
- 5) скратен назив на фирмата доколку ја има.

По еден примерок на решението од ставот 1 на овој член подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во местото на живеење на индивидуалниот земјоделец го доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до Органот на управата надлежен за јавните приходи, во местото каде што е регистрирана земјоделската дејност, Фондот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот за здравствено осигурување и службата надлежна за посредување при вработување во местото на живеење на индивидуалниот земјоделец.

Со уписот на земјоделската дејност во регистарот, земјоделецот стекнува својство на индивидуален земјоделец.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе поблизок пропис за формата и содржината на регистарот на индивидуални земјоделци.

2. Фирма на индивидуалниот земјоделец

Член 22

Индивидуалниот земјоделец мора да има фирма.

Фирмата содржи:

- Име кое упатува на предметот на работењето;
- Име и презиме на индивидуалниот земјоделец;
- Предмет на работење и
- Седиште на индивидуалниот земјоделец.

Член 23

Фирмата под која индивидуалниот земјоделец ја врши земјоделската дејност гласи на македонски јазик, со кирилско писмо, а може, покрај тоа, во превод да гласи и на други јазици и писма, но содржината мора да биде иста.

Ако фирмата под која индивидуалниот земјоделец ја врши земјоделската дејност, гласи, покрај на македонски, и на други јазици и писма, во регистарот на земјоделци се запишува и на другите јазици и писма.

Во регистарот на индивидуалните земјоделци кој се води во подрачните единици на Министерството, не може иста или слична дејност која ја врши друго лице да биде запишана под иста фирма.

Член 24

Индивидуалниот земјоделец во своето работење мора да ја употребува фирмата под која ја врши земјоделската дејност, како што е запишано во регистарот на индивидуални земјоделци.

Индивидуалниот земјоделец може да употребува и скратен назив на фирмата под кој ја врши земјоделската дејност, кој го разликува од другите индивидуални земјоделци.

Скратениот назив се запишува во регистарот на индивидуалните земјоделци.

3. Седиште

Член 25

Седиште на индивидуалниот земјоделец е местото во кое тој живее.

4. Евиденција за продадени производи

Членот 26 е укинат со Одлука на Уставниот суд на РМ Убр. 61/2002 („Службен весник на РМ“ бр.27/03)

5. Одговорност за обврските

Член 27

Индивидуалниот земјоделец за обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

6. Привремено запирање на земјоделската дејност

Член 28

Индивидуалниот земјоделец може привремено да запре со работа во случај на:

1. Болест - додека трае неспособноста за работа;
2. Служење или дослужување на воената обврска и
3. Притвор или издржување на казна затвор - до шест месеци, односно изречена мерка на безбедност со која е забрането вршењето на дејноста од шест месеци до една година.

Во случаите од ставот 1, точки 1, 2 и 3 на овој член индивидуалниот земјоделец за вршење на земјоделска дејност може привремено да вработи лице кое ќе ја води земјоделската дејност, ако ги исполнува условите од членот 18 на овој закон, за што е должен да ја извести подрачната единица на Министерството во рок од три дена од денот на евидентирањето на договорот за работа при службата надлежна за посредување при вработување.

Запирање на вршењето дејност помалку од 30 дена не се смета како привремено запирање.

Земјоделецот е должен во рок од седум дена да го пријави привременото запирање за вршење дејност на подрачната единица на Министерството.

Член 29

Подрачната единица на Министерството кај која е извршен уписот во регистарот на индивидуални земјоделци, по барање на индивидуалниот земјоделец, издава решение за привремено запирање на земјоделска дејност.

Решението од ставот 1 на овој член се доставува до државните органи од членот 21 став 2 на овој закон.

Член 30

Ако индивидуалниот земјоделец започне со вршење на дејноста пред определеното време утврдено со решението за привремен престанок, должен е да го пријави продолжувањето на вршењето на земјоделска дејност на подрачната единица на Министерството, во рок од три дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање на земјоделската дејност.

За продолжувањето на вршењето на земјоделската дејност во смисла на ставот 1 од овој член подрачната единица на Министерството во рок од три дена ги известува државните органи предвидени во членот 21 став 2 на овој закон.

Индивидуалниот земјоделец при пријавување на продолжувањето на вршење на дејноста во случаите од членот 28 став 2 на овој закон, должен е да достави доказ дека го раскинал договорот за работа доколку го надминува бројот на вработени од членот 8 на овој закон.

Член 31

Индивидуалниот земјоделец престанува да врши дејност и се брише од регистарот на индивидуални земјоделци:

1. Со одјавување и
2. По сила на закон.

Член 32

Во случај на престанок на дејноста на индивидуалниот земјоделец со одјавување, подрачната единица на Министерството донесува решение врз основа на писмено барање на индивидуалниот земјоделец.

Ако во одјавата не е означен денот на престанување на работата на индивидуалниот земјоделец, како ден на престанување на работата на индивидуалниот земјоделец се смета денот на поднесување на барањето.

Решението од ставот 1 на овој член се запишува во регистарот на индивидуални земјоделци и се доставува до надлежните органи од членот 21 став 2 на овој закон.

Индивидуалниот земјоделец е должен најмалку 30 дена пред престанувањето на вршењето на дејноста, престанокот да го објави во јавно гласило.

Член 33

Подрачната единица на Министерството ќе го избрише решението за упис во регистарот на индивидуалните земјоделци и ќе го огласи престанокот на вршењето на земјоделската дејност ако утврди дека земјоделецот го добил решението за упис врз основа на лажни докази.

7. Престанок на вршење на земјоделската дејност

Член 34

Индивидуалниот земјоделец престанува да ја врши земјоделската дејност, по сила на закон, ако:

1. Ја загуби деловната способност или умре, освен во случаите кога член на семејството може да ги изврши започнатите обврски, но не подолго од една година;
2. Е осуден на издржување казна затвор во траење подолго од шест месеци;

3. Со правосилно решение или правосилна судска одлука му биде забрането вршење на земјоделска дејност;

4. Засновал работен однос, стекнал право на пензија или започнал со вршење на друг деловен потфат и

5. Го надмине вршењето на земјоделска дејност од помал обем.

Глава втора Трговец како вршител на земјоделска дејност

Член 35

Трговецот (трговец-поединец и трговско друштво) може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов за вршење земјоделска дејност пропишан во членот 11 на овој закон има и стручно образование, односно стручна оспособеност за вршење на дејноста.

Член 36

Трговецот има стручно образование во смисла на членот 35 од овој закон ако стекнал најмалку диплома за завршено соодветно средно земјоделско училиште.

Стручната оспособеност на трговецот во смисла на членот 35 од овој закон се проверува од комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Ако трговецот не исполнува еден од условите пропишани во членот 35, земјоделската дејност ќе може да ја врши ако вработи лице кое го исполнува тој услов.

Примена на одредбите од Законот за трговски друштва

Член 37

На трговецот како вршител на земјоделска дејност во поглед на условите, начинот на вршење земјоделска дејност, надзорот и казнените одредби се однесуваат одредбите од Законот за трговски друштва доколку со овој закон поинаку не е предвидено.

Главата трета "Земјоделска задруга како вршител на земјоделска дејност" престанала да важи, види: Закон за земјоделски задруги („Службен весник на РМ“ бр.23/13).

Видови на земјоделски задруги

Член 39

Како земјоделска задруга во смисла на членот 38 од овој закон се смета здружувањето заради обезбедување на целиот процес или на одделни фази од производниот процес на одреден вид или на повеќе видови земјоделски производи (специјализирана и повеќефункционална задруга).

Член 40

Како земјоделска задруга во смисла на членот 38 од овој закон се смета и здружувањето на земјоделските земјишта, на кои членовите на задругата имаат право на сопственост, или задругата има право на закуп, заради рационално производство на одреден вид или видови земјоделски производи (производна и работна земјоделска задруга).

Примена на одредбите од посебни закони

Член 41

На земјоделските задруги во поглед на условите, начинот на вршење на дејноста и организацијата ќе се применуваат посебни прописи.

III. НАДЗОР

Член 42

Надзор над законитоста на работата на вршителите на земјоделска дејност врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон во однос на исполнување на условите за вршење на земјоделска дејност ги врши Републичкиот инспекторат за земјоделство, како и други надлежни инспекциски органи во врска со одделни прашања утврдени со овој закон од нивна надлежност.

Член 42-а

Постапка за едукација

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за земјоделство утврди дека е сторена неправилност од членот 48 став 1 точка 3, членот 49 точки 4, 11 и 12 и членот 50 на овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во определен рок и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за земјоделство во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Доколку државниот инспектор за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.

Доколку државниот инспектор за земјоделство при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Државниот инспекторат за земјоделство води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 42-б

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државниот инспекторат за земјоделство за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството на унифициран квартален преглед.

Член 43

Ако земјоделската дејност, односно дејностите се вршат без да бидат запишани во соодветниот регистар, надлежниот инспектор ќе донесе решение со кое ќе го забрани вршењето на дејноста, односно дејностите.

Член 44

Ако во вршењето на дејноста индивидуалниот земјоделец ги надминува условите за вршење земјоделска дејност од помал обем утврдени во членот 8 од овој закон, надлежниот инспектор ќе донесе решение за забрана на вршење на дејноста во својство на индивидуален земјоделец и за тоа ќе го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое го извршило уписот во регистарот на индивидуални земјоделци.

Против решението од ставот 1 на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот може да се изјави жалба до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 45

Ако земјоделската дејност, односно дејностите се вршат од лице кое не исполнува еден од условите од членот 11 (за индивидуален земјоделец), односно еден од условите од членовите 11 и 35 (за трговец), земјоделскиот инспектор ќе донесе решение со кое ќе се забрани вршење на дејноста, односно дејностите.

Член 46

Ако во вршењето на земјоделската дејност вршителот произведува, односно става во промет сопствени земјоделски производи што предизвикуваат штетни последици за здравјето на луѓето, растенијата и добитокот, пазарниот инспектор ќе донесе решение со кое ќе го забрани нивното пуштање во промет.

Член 47

Ако во вршењето на земјоделската дејност вршителот произведува, односно става во промет сопствени земјоделски производи кои не ги исполнуваат еколошките својства согласно со еколошките прописи, надлежниот инспектор ќе донесе решение со кое ќе забрани натамошно произведување, односно ставање во промет на тие видови производи.

IV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Глоба од износ од 700 до 3.500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на

1. Дејноста ја врши од лице кое не ги исполнува условите од членовите 11, 35 и 36 став 3 на овој закон;

2. Не ја врши дејноста согласно со одредбите на овој закон, на Законот за трговски друштва и Законот за земјоделско земјиште и на соодветните прописи (член 14 став 1 точка 1);

3. На видно место не истакне ценовник на своите производи доколку ги продава на мало (член 14 став 1 точка 2);

4. Произвел, односно пуштил во промет производ што предизвикува штетни последици за здравјето на луѓето, растенијата и добитокот (член 14 став 1 точка 3);

5. Врши, односно започнува да врши земјоделска дејност без да се регистрира, односно без да биде запишан во трговскиот регистар (член 15 ставови 1 и 2);

6. Во трговскиот регистар се регистрира во повеќе од едно својство од видовите на вршители на земјоделска дејност, пропишани со членот 7 на овој закон (член 15 став 3) и

7. Врши земјоделска дејност, односно дејности што не се означени во решението за упис во трговскиот регистар (член 16).

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок ќе се изрече глоба од износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице кај трговецот кој врши земјоделска дејност.

За дејствијата од ставот 1 точка 4 на овој член, покрај глобата, ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производот и ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста од шест месеци до една година.

Член 49

Глоба од износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на

1. Ако не се регистрира согласно со членот 8 став 2 на овој закон;

2. При вршењето на земјоделската дејност, односно дејности не исполнува еден од условите од членот 11 и еден од условите од членот 18 на овој закон;

3. Не ја врши дејноста согласно со одредбите на овој закон, Законот за земјоделско земјиште и соодветните прописи (член 14 став 1 точка 1);

4. На видно место не истакне ценовник на своите производи, доколку ги продава на мало (член 14 став 1 точка 2);

5. Произвел, односно пуштил во промет производ што предизвикува штетни последици за здравјето на луѓето, растенијата и добитокот (член 14 став 1 точка 3);

6. Врши, односно започнува да врши земјоделска дејност без да се регистрира, односно без да биде запишан во регистарот на индивидуалните земјоделци (член 15 ставови 1 и 2);

7. Се регистрира во повеќе од едно својство на видовите вршители на земјоделска дејност, пропишани со членот 7 на овој закон (член 15 став 3 и член 18 став 1 точка 6);

8. Врши земјоделска дејност, односно дејности што не се означени во решението за упис во регистарот на индивидуални земјоделци (член 16);

9. Во своето работење не ја употребува фирмата под која ја врши земјоделската дејност како што е запишана во регистарот на индивидуални земјоделци (член 24);

10. Во рок од седум дена не го пријави привременото запирање за вршење дејност на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 28 став 4);

11. Започне со вршење на дејноста пред определеното време утврдено со решението за привремен престанок, без да го пријави продолжувањето на вршењето на земјоделска дејност на подрачната единица на Министерството во рок од три дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање на земјоделската дејност, и ако не достави доказ дека со вработениот работник го раскинал договорот за работа, доколку бројот на вработените го надминува бројот определен со членот 8 на овој закон (член 28 став 2) и

12. Најмалку 30 дена пред престанувањето на вршењето на дејноста престанокот не го објави во јавно гласило (член 32 став 4);

За дејствијата од ставот 1, точка 5 на овој член, покрај изречената глоба ќе се изрече и прекршочна санкција привремена - забрана за вршење на дејноста од три месеци до една година.

За дејствијата од ставот 1 точки 9 и 10 на овој член, покрај изречената глоба ќе се изрече и прекршочна санкција привремена - забрана за вршење на земјоделска дејност во траење од три месеци до една година, доколку прекршокот се повтори.

Член 50

Глоба од износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко лице кое се занимава со земјоделство спротивно на член 7 став 4 од овој закон.

Член 50-а

Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидено во овој закон, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.

Член 50-6

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството, ако:

- не ги прибави документите во рок од три дена од денот на приемот на барањето спротивно на членот 20 став 3 од овој закон и
- не одлучи по барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето спротивно на членот 20 став 5 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите ако не ги достави истите во рок од три дена спротивно на членот 20 став 4 од овој закон.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 51**

Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се извршат нужните усогласувања во Законот за трговски друштва.

Член 52

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**ОДЛУКА на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 61/2002
("Службен весник на РМ" бр.7/2003)**

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Законот за вршење на земјоделска дејност (Сл.в. на РМ бр. 11/2002).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

**од Законот за изменување и дополнување на
Законот за вршење земјоделска дејност
("Службен весник на РМ" бр.89/08)**

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

**од Законот за именување и дополнување на
Законот за вршење земјоделска дејност
("Службен весник на РМ" бр.116/10)**

Член 5**Подзаконски акти**

Подзаконските акти од овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вршење земјоделска дејност.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување на
Законот за вршење земјоделска дејност
(„Службен весник на РМ“ бр.53/11)

Член 2

Одредбите од членот 1 со кој се менува членот 20 став (9) од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОДРЕДБА од Законот за земјоделски задруги
(„Службен весник на РМ“ бр.23/13)

Член 22

Престанување на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Главата трета “Земјоделска задруга како вршител на земјоделска дејност” од Законот за вршење на земјоделска дејност (“Службен весник на Република Македонија” број 11/2002, 89/2008, 116/10 и 53/11).

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување на
Законот за вршење земјоделска дејност
(„Службен весник на РМ“ бр.39/16)

Член 3

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 4

Започнатите постапки до денот на започнување со примена на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој започнале.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).